

Предмет	ВИРТУЕЛНИ РАДИОЛОШКИ МЕТОДИ																		
Студиска програма	Општа медицина																		
Код	СМ-И-55																		
Студиска година	По избор																		
Семестар	Зимски/летен																		
Вкупно часови	15																		
Кредити	1																		
Вид на предмет	Изборен																		
Предуслови	нема																		
Изведува	Катедра по радиологија																		
Одговорен наставник	Проф. д-р Климе Ѓорески																		
Адреса:	Институт за радиологија, Водњанска бр. 17 тел: 3155-069 e-mail: kgjoreski@medf.ukim.edu.mk																		
Клучни зборови	Медицински факултет, додипломска настава, изборен предмет, компјутеризирана томографија, магнетна резонанца																		
Учебни цели	<ul style="list-style-type: none"> • Здобивање со основни знаења за ЦТ и МР апаратот, начинот на кој функционира и добивање на слика. • Здобивање со основни знаења за начинот на изведување на ЦТ и МР прегледот по органи и системи. 																		
Кратка содржина (извадок)	<ul style="list-style-type: none"> • Виртуелните дијагностички техники и модалитети со помош на КТ и МР • Запознавање со самиот апарат, виртуелните техники, начин на изведување И индикации. • МР ангиографија • МРЦП (МП- холангиопанкреатографија) • КТ ангиографија • МР урографија • КТ бронхографија, бронхоскопија • КТ колоноскопија • Методи • Технички перформански • Индикации • Наоди 																		
Организација	Теоретска настава: 10 часа Практична настава: 5 часа																		
Методи на учење	Предавања, вежби, пракса																		
Предвидени учебни резултати	<p>Знаење и разбирање: Студентот ќе се стекне со знаење од основите дијагностички техники во радиологијата.</p> <p>Клучни вештини: Студентот ќе биде оспособен за апликација на знаењето во секојдневната работа.</p>																		
Специфични препораки за наставата	<p>Студентот е задолжен активно да ги следи предвидените активности. Бодирање на активностите на студентот:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Вид на активност</th> <th colspan="2">Бодови</th> </tr> <tr> <th>минимум</th> <th>максимум</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Теоретска настава</td> <td>15</td> <td>25</td> </tr> <tr> <td>Практична настава</td> <td>15</td> <td>25</td> </tr> <tr> <td>Практичен испит</td> <td>30</td> <td>50</td> </tr> <tr> <td>Вкупно</td> <td>60</td> <td>100</td> </tr> </tbody> </table> <p>Оценување на студентот е описно (положил).</p>		Вид на активност	Бодови		минимум	максимум	Теоретска настава	15	25	Практична настава	15	25	Практичен испит	30	50	Вкупно	60	100
Вид на активност	Бодови																		
	минимум	максимум																	
Теоретска настава	15	25																	
Практична настава	15	25																	
Практичен испит	30	50																	
Вкупно	60	100																	
Учебни помагала	<ul style="list-style-type: none"> • Sutton: The book of radiology, 2004 • Плавшиќ Б. Радиологија пробавног система. Загреб 1989 																		